

## **СТО ГОДИНИ ИДЕЈА ЗА МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС! Проф. д-р Михајло Миноски**

Во редот на посебно значајните настани од поновата ис то ри ја на ма ке дон скиот народ е и Апелот на Централниот ма ке дон ски ко митет во Европа, со седиште во Женева, во Швајцарија, во по че токот на 1899 година за организирање општ Македонски конгрес. Непосреден повод за тоа бе а крвавите на стани во Маджарска пре диз викани со познатата Виничка афера од есената 1897 година.

Оваа година се навршуваат сто години од објавувањето на Апелот на Централниот македонски комитет од 12 јануари 1899 година, за одржување на Македонски конгрес во Женева, заради ак ту елизирање на решавањето на ма ке дон ското на ци онаално по ли тичко прашање.

Централниот македонски комитет во Европа, во Женева, бе ше основан во 1898 година, во времето кога во Македонија беше широко разграѓана кон спиратив на ре во луционерна дејност на Македонскиот народ за сенародна оружена борба за национално ослободување и за создавање самостојна Македонска држава. Македонците во Швајцарија, предводени од Ѓорѓи Капчев (македонски инженер, правник и публициста, од Охрид) водени од чувството за свој долг спрема Татковината и со убеденост дека усите имаат ското осло боително дело налагаат да се одложат и це лоси но ан га жи рање на сите инженери тукали сили во странство, се о пределија за легална политичка дејност за разрешувањето на македонското прашање.

Кон крајот на 1898 година Централниот македонски комитет најави свикување на Македонски конгрес во Женева на што претходеше активна пропагандна дејност преку весникот „Македонија“ (издаван во Загреб), хрватскиот печат и посебните публикации за актуелни зидарнички на македонското прашање. Во книгата „Македонија или гласот на робот“, објавена во Загреб 1898 година, се бараше решавање на македонското прашање под девизата: „Македонија засебе, автоном на!“ На европската јавност и се даваше на знаење дека „Македонија има своја национална физиономија“ и дека при постоечките фактори во Загреб и Љубљана, да се заинтересира австро-унгарската дипломатија за решавање на македонското прашање во согласност за (цитирам) „правото на македонскиот роб на држава и живот“. Во план беше, Виена да се придобие за „о слободување и независност на Македонија.“

При проектираното решавање на македонското прашање се пледираше и од потребата за радикално менување на состојбите на Балканот, за со зда вање регионална “нова, политичка организација што ќе ги за до во лува интересите на балканските народи и нив ни те соседи.”

Македонскиот конгрес се свикуваше, како легално и един стве но легитимно претставништво на македонскиот народ, да ги изрази не говите интереси и баира пред да и по матките на европскиот народ го лемати и пред европската демократска јавност, со крај на цел, да ја претстави вистината за положбата во Македонија, да ги до не се потребните одлуки за легално, по мирен пат, разрешување на македонското прашање, во согласност со интересите и барањата на македонскиот народ.

Активноста на Централниот македонски комитет и под го тов ките за организирање на Македонскиот конгрес во Жешево, за кајан за 19 февруари (3 март) 1899 година, го сврте вниманието на европскиот печат и дипломатиите на заинтресираните големи европски сили за состојбите на Балканот. Ова по себено се однесува за да и по матките претставници и другите антифашистички институции, вклучувајќи го и печатот на балканските македонски народи, коишто токму во тоа време ги интензивираше прошапа гандните акции во Македонија за запирање на процесот на национализацијата на македонскиот народ и оневозможување на борбата за освободување и создавање на македонска самостојна држава.

Грчкиот весник “Неологос” на 24 декември 1898 година со за гриженост пишуваше дека Македонците во Швајцарија, односно Македонскиот конгрес, има поддршка од Австро-Унгарија, доведувајќи го тоа во врска со нејзините аспирации за натамошно ширење на нејзиното влијание на Балканот, посебно во Македонија, со да лекусежна намера - те ри тоа иријално ќе реје на југ.

Во почетокот на јануари 1899 година Централниот македонски комитет под претседателство на Ѓорѓи Капчев објави дека се закажува одржување на општото македонско конгрес во Жешево на 19 февруари 1899 година, односно, на 3 март по нов стил, за да се определат начините и средствата за дејствување за разрешување на македонското прашање. Со така поставена цел, пред Македонскиот конгрес беа поставени две посебно важни непосредни задачи: Усвојување посебен документ - Мемоар за македонското прашање, наменет за да и по матките на големите европски сили, и формирање на Примирје на Влада на Македонија. За својата политичка акција во тек и за одржување на закажаниот конгрес во Жешево, Централниот македонски комитет по писмен пат ги извести да и по матките претставници на европските големи држави, кои и за тоа веднаш им рапортираат на своите влади.

Тоа силно ги загрижи власти да те на балканските држави, експонирани не пријатели на слободата и независноста на македонскиот народ, колку и самата Османлиска држава. Бугарскиот дипломатски претставник во Швајцарија извештајки ја за тоа Владата во Софија, предочуваше на импликациите од ржувањето на планите на тоа за да се даде интерес на Македонскиот конгрес, поради извесноста за одглас во европскиот печат и опасноста тоа да по влијаје на не кои од "меродавните крути ги ви" во Европа за различни толкувања на маќедонското прашање.

Бугарскиот весник "Реформи" од Софија, веќе на 9 јануари 1899 година, во својот прв број, известувајќи за тоа, го оспоруваше постоењето на "Македонски централен револуционерен Комитет" и "Привремена влада на Македонија", посебно најавата дека "30 дипломати" покажале интерес и на јавиле свое присуство на овластувањето на Македонскиот конгрес во Женева. Тоа беше доказ по веќе за справувањето на владите на балканските држави од можните импликации со неочекуваниот развој на настаните пре дизвикани со македонската политичка акција во Европа.

На 12 јануари 1899 година Централниот македонски комитет, најавувајќи го престојот нато заседание на Македонскиот конгрес во Женева, објазнани дека ја прими задачата да го претставува и брани македонскиот народ, да ги претстави неговите легитимни аспирации за слобода и своја државност. Централниот македонски комитет, од името на Македонскиот конгрес, објави "Апел до браќата на човечеството" во којшто беаше претставена македонската политичка програма за миротубибиво разрешување на македонското прашање, со директно ангажирање на европските големи сили, како нивна морална поддршка на обврска предвидена со потпишувањето на Берлинскиот договор во 1878 година. Леши ги тиместа на акцијата се засновуваше на лежици и тогашото токму на тој меѓусловен договор со кој беше воспоставен по време на походот на Балканот на крајот од 70-те години на 19-ти век, со посебни клаузули за мир но, еволутивно решавање на прашањето на Македонија.

Неколку дена потоа, во демократска Швајцарија, во Женева, беа организирани две многу значајни конференции за Македонија. Првата, дводневна конференција, посветена на појавата во Македонија, се одржа на Женевскиот универзитет, на 17 и 18 јануари 1899 година. Пред многуброен (цивилен) "угледен аудиторијум" беше представена европската положба на Македонскиот конгрес на родното кривавиот режим на османлискиот султан Абдул Хамид и прашањето за слобода и самостоен државен живот. На Конференцијата јата дојде до изразот потполната солидарност со стрељаните и баражи на Македонците. Тоа го потврдуваа и дипломатите преставници на поедини големи држави во своите извештаи до ресничките власти. Францускиот генерален конзулат во Женева извештаваше (цивилен) за "жив интерес и симпатии"

во јавноста. У чес ниците на Конференцијата, на 18 јануари 1899 година, се обратија до швај царското и до сето европско јавно мислење за солидарно влијање на владите, посебно на големите сили, да се стави крај на неодрживата положба во Македонија и за разрешување на македонскиот прашање.

Втората конференција, одржана на 19 јануари 1899 година, беше посветена на поддршка на токите за престојното заседание на Македонскиот конгрес. Конференцијата ја осуди политиката на балканските држави и ја запирањето на дејствувањето на нивните пропаганди во Македонија. На Конференцијата беа избрани 150 делегати за Македонскиот конгрес кои ќе ја претставуваат Македонија, додека гати кои ќе ја претставуваат македонската емиграција во Бугарија, како и делегати кои ќе ги претставуваат Македонците во европските земји: Австро-Унгарија, Франција и Англија. На Македонскиот конгрес, како легитимно претставничко тело на македонскиот народ и на Македонија, му претстоји да јавно изнесе политичките реандикации на Македонците:

1. За Македонија, во нејзините природни и етнички граници: од Шар Планина, на север, до реката Бистрица и до Егејското Море, на југ, и од Кораб и Грамос, на запад, до Родопите и реката Места, на исток, вклучувајќи го и Одринско, се бара да се оговара на чена државност, за период од 5 години, како преодна фаза за кон потполна државна самостојност и независност. Етапа низ која ја што претходно минаа сите балкански народи на патот кон нивната државна независност, и

2. Да усвои акт за демократско паралелно уредување што ќе гарантира: лична слобода; не прикосновеност на имотот на сите, без разлика на народ или на верскаата припадност; слобода на печатот; и сите права на членовите на малцинствата.

За реализација на така поставената политичка национална програма беше предвидено формирање на постојано тело на Македонскиот конгрес с во својство на Привремена влада на Македонија што ќе ги претставува и застапува интересите на македонскиот народ во надворешните односи, во прв ред со големите европски држави.

Централниот македонски комитет подготви и посебен Мемоар за македонското прашање за предавање на европските сили, по неговото усвојување на Македонскиот конгрес и по потврдувањето на истиот со потписите на сите членови на Македонскиот конгрес.

Апелот кон цивилизирана Европа беше и остана најзначајниот документ објавен во името на Македонскиот конгрес. Македонските претставници ја повикуваат демократска Европа, во име тоа на првоста и

човековата со вест, да го кренат својот моќен глас против тираните и теророт на Османлиите ката држава, вечно жа риште и закана за светскиот мир и причина за стра дањата на по веќе најдени на крајот од 19-от век. Апелираа за поддршка на пра ведните политички реформации и за братска помош, за победа на вистината и пра во то на маќе донскиот народ.

На крајот, од Апелот се исказуваше надеж дека Европа ќе покаже ин терес за судбината на Македонија.

Ослободувањето на Македонија се поста вува ше врз принципот на легалност и општествениот морал, про кламирани како ба зични принципи во тогашните меѓународни односи. Притоа, по себја се нагласуваше дека со остварувањето на тие и таквите по лигитимитет на дикции на Македонците, од но си но, на македонскиот народ, се воспоставува прави чен поредок и траен мир на целиот Балкан. Членовите на Централниот македонски комитет, свесни дека успехот на македонското ослободување тел но дело зависеше, пред се, од целосното единство и активното ангажирање на севкупните народни сили, со Апелот повикуваат - сите Македонци да дејствуваат кај единствен хомоген организам, под девизата (цитирам) "Македонци! Сите за еден, еден за сите!" и предупредуваат, дека е во прашање судбоносен момент и "испит за политичка зре лост."

Во актуелната консталација во Европа и посебно на Балканот, во односот помеѓу Големите сили, коишто поради глобалниот интерес и посебните интереси на секоја од нив во регионот, Македонија не успева да повлијаат за менување на ставот на европските големи сили спрема Македонија и за нивно придобивање, или барем на некоја од нив, за мирно, по доброто матски пат, разрешување на македонското прашање. Пошироката европска демократска јавност објективно не знаше вистинската состојба на работите на Истокот, посебно положбата во Македонија, за да може ше, со право, да се очекува соодветно влијание на владите, посебно на големите сили кои ја определуваат судбината на малите народи.

Македонија, со својата место по ложба во централниот дел на Балканот, и маше посебно стратегиско значење. Го ле ми те европските империјални држави, при тогашниот сооднос на силите во меѓусебните односи на преминот од 19-тото во 20-тото столетие, беа единствени во определбата за зачувување на територијалната целост на Османлиската држава, на што се засновуваше пост брлинскиот поредок на Балканот во коишто немаше место за нова, Македонска држава. Нивните влади беа и останаа нечувствителни за трагичната по ложба на маќедонскиот народ, за неговите стремежи и барања. И не само тоа. Дипломатите на некои од нив и активно се ангажираат во поддршка и помош на владите

на балканските др жа ви за спречување на одржувањето на Македонскиот конгрес и за оне воз можување на натамошната политичката дејност на Македонците во Швајцарија. Тоа беше само потврда на едниствениот разговор во денпринцип во тогашните меѓународни односи, како историска реалност, дека кога беа во прашање интече си те на големите сили не важеше никакво право и правичност за малите подвласници на народи.

Во Швајцарија беше организирана силна противмакедонска едновремена акција на грчките и српските друштва, со жестоки претести и барања во швајцарскиот печат не само да се спречи одржувањето на Македонскиот конгрес, туку и целосно да се забрани по литичката активност на Централниот македонски комитет. Силен приговор на швајцарските власти вршеа владите на Греција, Србија и Бугарија, преку своите дипломатски претставници.

Врховниот македонски координатор во Софија отворено се за ка ни со физичко или квадратично раѓање на македонски личности во Швајцарија. Пре дури и предуваше дека има подготвени егзекутори за уаптување во Женева.

Во таква ситуација, при извесноста од провокации и опасност од организирање потешки инциденти за компромитирање на македонското дело, се донесе решение за одложување на одржувањето на закажаното заседание на Македонскиот конгрес, по што дојде до спаснување на македонската политичко-пропагандна активност во Швајцарија.

Сепак, идејата за Македонски конгрес не беше напуштена. Во 1900-та година иницијативна група од македонски студенти во Швајцарија, предводена од Војдан Поп Георгиев-Чернодрински, го актуелизираше прашањето за организирање Македонски конгрес. Македонски интелектуалци во Швајцарија веруваа и очекуваа Европа да покаже заинтересираност за македонското ослободително дело. Главната дејност беше посветена на мобилизирање на македонски интелигенции во Швајцарија преку организирање македонски друштва за развивање на национална политичка дејност за поставување на револуционерната ослободителна борба во Татко на тоа. На организираните собири се популаризираше револуционер на та ослободителна борба со повици за света должност спрема Татковината на секој Македонец, морално и материјално да ја постави борбата и, ако треба, „да го даде и својот живот за слободата на та.“ Организирањето на Македонски конгрес беше актуелизирано од Македонското друштво во Берн, во соработка со Македонско то друштво во Фрибург, во март 1900-та година. Во околности кога меѓународната конвенција остана непроменета, неповолната за македонското ослободително дело, македонските друштва во Швајцарија не покажаа по треба на организираност и истрајност за реализација на поставените на та цел:

организирање на Македонски конгрес. Затоа, дел од членот вите се определија да се вратат во Македонија и да земат непосредно активно учество во ослободителната борба.

Причини за неуспех имаше повеќе. Главната причина беше а и останаа субјективните слабости на македонскиот политички фактор. Поради недоволната отпорност спрема надворешните влијанија, прокламирали и толку посакувано едноставо не беше постигнато. Експонираните македонски политички личности во странство и во Македонија, не го положија искашти на политичката зрелост. И не само тогаш, туку и потоа. Токму тоа, а не толку надворешниот фактор, како што сите ние милуваате да тврдите, беше основниот проблем на македонското национално ослојение, што ја определи судбината на македонскиот народ.

Токму поради тоа, и по историското Илинденско востание 1903-та година, македонското национално прашање остана нерешено. Поради тоа македонскиот народ го доживеа Букурешт 1913-та и Версај 1919-та година. Поради тоа, и по сенародната оружена национално-осложбителна борба во Втората светска војна, во рамките на сеопштата антифашистичка војна, сепаратно беше решено македонското национално прашање. Македонска национална држава беше создадена само во вардарскиот дел од Македонија. Поделеноста на македонскиот народ и на Македонија уште еднаш беше санкционирана.

Водечките политички сили во Македонската држава го појдоја испитот на политичката зрелост и државничка мудрост во процесот на мирното одделување на Македонија од Југославија и формирањето на Република Македонија во 1991 година.

И покрај се, столетната идеја за Македонски конгрес најде практична реализација и се возобнови во предвечерието на процесот на осамостојувањето на Македонската држава и дефинитивното распаѓање на поранешна СФРЈ. На третата блокада на македонско-грчката граница од 16 јуни 1990 година, општонародното собрание со акламација ја прифати Декларацијата за свикување и конституирање на Светски македонски конгрес, а здружението за Светски македонски конгрес, основачко собрание одржа веќе на 15 септември 1990 година во Гевгелија. На 21 септември 1990 година и формално-правно, со решение на надлежните власти, се регистрира Светскиот македонски конгрес како неформален Светски Парламент на македонците од сите делови на Македонија во целиот свет, во функција на македонскиот народ и неговата држава Македонија.

Изворната програмска цел на проектираниот Македонски конгрес во Женева - за целосно единство на македонскиот народ и на сите Македонци под девизата: "Сите за еден, еден за сите!" е, и останува актуелна за да војствувањето на Светскиот македонски конгрес.

Денес, во актуелната политичка ситуација во Република Македонија на биполарност на македонските политички сили на је во конзервативците - ВМРО ДПМНЕ на власт и европеистичката - опозиција Социјал-демократски сојуз на Македонија (СДСМ), кои, при непостоењето на македонски национален политички центар, и едните и другите, во името на прокламираат повисоки партизки интереси, за боравија и забораваат постоењето на деловите од македонскиот народ во соседните држави, а на Македонците-се ле ници гледаат; првите, да ги инструментализираат за долгорочко за држување на властта, а вторите, од тоа стравуваат за по вториот нато освојување на властта, Светскиот македонски конгрес може и може да ја понесе одговорната функција на коректив на власникот по однос на виталните национални и државни интереси на македонскиот народ.

Сведоци сме дека моќни надворешни фактори одново го засилија пропагандното дејствување за негирање на историскиот континент на создавањето на македонската нација и за отворено при својување на македонската национална историја и култура, со перфидно тврдење дека се работи за заедничко историско минато. Тоа се прави во спрека со минорна но, активна интелектуална група во Република Македонија. Тие се зедоа за право, по сопствен терк, со политички средства, да ги ревидираат македонското национално историско минато, македонската азбука и јазикот, што со тешка мака го имајуваат како македонски. Со оспорувањето на тоа рискиот континент и тема на македонската нација, на македонското национално исто риско минато, свесно или несвесно, се доведува во прашање основа на тоа, а подалекусежно, и оправда на тоа од постојането на Република Македонија како Македонска нација на држава, односно како Држава на македонскиот народ, што имплицира денција за нејзино редефинирање, со радикално менување на Уставот.

Светскиот македонски конгрес, како неформален, но затоа пак како реален семакедонски национален парламент, има неспорен легитимитет и е повикан да предложи семакедонска национална програма во којашто ќе бидат прецизирани виталните македонски национални и државни интереси.

Македонската национална програма, како акт со трајна национална вредност, ќе биде прифатена и ќе одговори на тоа намена единствено по плебисцитарното прифаќање на истата од македонскиот народ во Република Македонија, од легитимните представници на политичките организации на деловите на македонскиот

народ во соседните држави и од претставниците на асоциите на Македонија до ци те во останатиот Свет, претставени во Светскиот македонски конгрес. Само тогаш може со право да се смета, дека така формулираните определби за македонскиот народ ќе бидат вградени во Уставот на Република Македонија и ќе бидат респектирани како трајни вредности, не за високо од промените на властта, а Република Македонија ќе ја изврши својата изворна функција на матична држава за сите етнички Македонци, како и сите други европски држави.

Светскиот македонски конгрес не ја доведува во прашање европската ориентација на Република Македонија и стреља жетот за интегрирање во Европската унија како заедница на национални држави. На првото, се застапува за слободно учество на прагматиката на државите - нејзини членки, вклучувајќи го тутка и нации от јужен сосед, во процесот на интегрирањето и обезбедување тоа на своите посебни национални и државни интереси во Европската унија.

Обединета Европа е и ќе остане Европа на обединети нациите. Друга солуција нема. Секое подруго тврдење е или заблуда или ис планирана пропаганда за залажување на македонската јавност. Не кај ни бидејќи допуштено да се послужиме со општото положение на ти зборови на апостолот на Македонската револуција онера ораница и твојец на македонската државотворна програма Гоце Делчев, искајани во друг контекст но, кои најсоодветно ја изразуваат на шата ми сла: "Кој ми сли поинаку се лаже себеси, а ги лаже и други те!"

Господи пратеници!

Светскиот македонски конгрес може и мора до крај да ја изврши прифатената национална мисија, со што трајно ќе си обезбеди позиција на респектабилен фактор во Македонија и меѓу Македонците од сите делови на Македонија во целиот свет.

**Во Скопје, 08 август 1999 година.**